



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 26 ноември 1970
Скопје
Број 29 Год. XXVI

Претплатата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

202.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 ноември 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 ноември 1970 година.

Број 03-4735
25 ноември 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 2/69, број 14/69, број 44/69 и број 20/70), ставовите 1 и 2 на член 5-б се менуваат и гласат:

„Се ослободуваат од плаќање придонес од личен доход од работен однос за 1970 година работниците запослени во текстилната индустрија, индустријата за кожи и чевли, тутунската индустрија, индустријата на хартија, индустријата за конзервирање на овошје и зеленчук, земјоделските комбинати и стопанства, угостителството и туризмот, претпријатијата за производство на текстилни производи од областа на занаетството, шумските стопанства и во железничкиот сообраќај, освен погоните за авто-транспорт и инвестиции“.

Ставот 3 станува став 2.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1970 година.

203.

Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 28 септември 1970 година, го претресе материјалот — Училишните библиотеки во СРМ, па врз основа на член 140 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 1970 година, донесе

ПРЕПОРАКА

ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ПОЛОЖБАТА НА УЧИЛИШНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

Врз основа на материјалот, кој дава сестран приказ на положбата на училишните библиотеки, Соборот констатира дека:

— училишните библиотеки претставуваат составен дел на образованието и воспитувањето во целина. Сфаќањето за ваквото нивно место во воспитно-образовниот процес станува сè поизразито. Во таа смисла присутни се настојувањата за надминување на сегашната незадоволителна положба и за нивно целосно интегрирање во образованието и воспитувањето. Резултатите од овие настојувања посебно се видливи во училиштата од втор степен (особено во гимназиите и училиштата за наставнички кадар) како во поглед на бројот на библиотеките, така и во поглед на обемот на книжниот фонд. За разлика од оваа состојба, се оценува како незадоволителна положбата во стручните училишта и училишните центри како и во основните училишта, кај кои бројот на училиштата без библиотеки и на оние со незадоволителен библиотечен фонд е изразито висок, така што просечно на еден ученик доаѓа 2,7 книги во основните училишта и 4,3 во стручните училишта и во училишните центри;

— структурата на книжниот фонд не задоволува во сите библиотеки. Недостига лектира по мајчин јазик, а особено по другите предмети, како и прирачна литература — речници, енциклопедии и сл. Посебно недостига литература на македонски јазик;

— во училиштата недостига набавна политика, поради што книги се набавуваат инцидентно. Меѓу другото, тоа се должи и на неизградените односи меѓу издавачите и училиштата;

— средствата што можат училиштата да ги одделат за набавка на книги се незнатни како со оглед на барањето на една современа настава, така и со оглед на цената на книгата. Тие, на пример, во учебната 1968/69 година во основните училишта изнесуваат по еден ученик 114, во стручните училишта 258 и во гимназиите 667 стари динари;

— недоволно стручното раководење со училишните библиотеки ја отежнува и онака незадоволителната положба. Имено, раководењето со библиотеките за наставниците претставува дополнителна обврска, поради што тие немаат објективни можности да ѝ се посветат на таа проблематика и на своето острлучување за вршењето на тие работи;

— просторното сместување на училишните библиотеки исто така не задоволува. Тоа се потврдува од фактот што само 24 основни училишта имаат читални со вкупно 709 седишта, само 7 гимназии со 170 седишта и 10 стручни училишта со 358 седишта, или вкупно 1237 седишта на околу 60.000 ученици;

— во нормативите за изградба, опрема и работа на училиштата недоволно место нашле нормативите за училишните библиотеки, како претпоставка за нормално изведуваче на наставно-воспитниот процес.

Со цел да се создадат услови за поуспешен развој на училишните библиотеки, Просветно-културниот собор

ПРЕПОРАЧУВА

1. Основните заедници на образованието, при изготвувањето на своите финансиски планови, треба да планираат и средства за создавање на училишни библиотеки и за обновување и збогатување на нивните книжни фондови, што е предуслов за реализирање на поставката за целосно интегрирање на библиотеките во воспитно-образовниот процес.

Материјалната помош од работните и други општествени организации, како и од родителите на учениците и други, и понатаму треба да претставува значаен придонес во збогатувањето на книжниот фонд.

Овие заедници треба да настојуваат со банките, каде што ги држат своите средства, да остварат соодветни аранжмани кои ќе им овозможат на училишните библиотеки поволно кредитирање за набавка на книги. Во остварувањето на оваа политика од посебна важност е и непосредното ангажирање на Републиката заедница на образованието.

2. Заедниците на образованието треба да настојуваат односите меѓу издавачите и училиштата во однос на набавката на книги да се воспостават врз таква основа, која ќе го задоволи обостраниот интерес — на издавачите за пласман на книгите, а на училиштата за збогатување на библиотечниот фонд.

3. При утврдувањето на нормативите за изградба, опрема и работа на училиштата треба да се имаат предвид задачите и улогите на библиотеката во воспитно-образовниот процес на тој начин што ќе предвидат простории за училишна библиотека, книжен фонд и ќе се утврдат другите елементи за работење на библиотеката како еден од условите за работа на училиштето.

4. Во училиштата во кои не постојат библиотеки, заедниците на образованието, општинските собранија и училиштата треба да вложат максимални напори за формирање на библиотеки во најскоро време.

Остварувањето на оваа задача треба да го следат советите на општинските собранија, надлежни за работите на образованието, а општинските собранија и ссбранијата на заедниците на образованието на свои седници повремено да ги оценуваат резултатите од оваа акција.

5. Училиштата треба, пред сè, набавката на книги да ја вршат врз основа на подолгорочна програма, изготвена според потребите и задачите на училиштето. Во програмата особено треба да бидат застапени задолжителната и дополнителната лектира по сите наставни предмети, прирачната литература и периодичните публикации, како и стручно-педагошката литература.

Во обезбедувањето на разновидност на книжниот фонд посебен придонес би требало да дадат и издавачките претпријатија на тој начин што при утврдувањето на издавачката политика би се раководеле од потребите на училишните библиотеки.

6. Библиотечниот фонд на книги, создаден на јазиците на другите народи на Југославија, да се набавува само кога таква литература не е издадена на македонски јазик.

Во училиштата со повеќе наставни јазици библиотечниот фонд треба да се обезбедува сразмерно со бројот на учениците и на јазиците на кои се изведува наставата.

7. Училишните библиотеки со поголем книжен фонд би требало да се ориентираат на стручни библиотекарски за раководење со библиотеката. Во другите училишта, пак, наставниците што раководат со библиотеката не треба да се задолжуваат со други дополнителни обврски, така што, покрај наставната

работа, раководењето со библиотеката да им претставува единствено дополнително задолжение.

8. Друштвото на библиотекарите на Македонија и матичните библиотеки треба да се ангажираат за унапредување на стручната работа на училишните библиотеки.

Училиштата треба да им овозможат на раководителите на библиотеките стручно да се оспособуваат и да ги користат сите организирани облици на усовршување.

9. Училишните библиотеки треба да станат носители на акцијата за бесплатно обезбедување на учениците со учебници, заснована врз реалните можности на средината во која се организира и одвива. За реализирањето на оваа акција треба да покажат интерес и заедниците за образование, преку издвојување на наменски средства за набавка на книги.

10. Во населените места во кои не постојат народни библиотеки, училишните библиотеки својот книжен фонд треба да го направат достапен за користење на целото население. Во овие места посебен придонес во збогатувањето на книжните фондови би требало да дадат месните заедници, преку обезбедување на соодветни средства по пат на самопридонеси и други видови на материјална помош.

11. Треба да се проучи можноста институциите што подготвуваат наставнички кадри, студентите преку наставната програма да се здобиваат со знаења од библиотекарството и библиографијата. На тој начин би се оспособиле кадри со библиотекарски познавања за работа во училишните библиотеки.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-4620

12 ноември 1970 година

Скопје

Претседател
на Просветно-културниот собор,
Драги Тозија, с. р.

204.

Врз основа на член 143 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 ноември 1970 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 11 ноември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 ноември 1970 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, СТОПАНСКИОТ И ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРАШАЊАТА НА РАЗВОЈОТ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ВО СРМ

1. Се образува Заедничка комисија на Републичкиот, Стопанскиот и Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за прашањата и развојот на науката и научно-истражувачката дејност во СРМ (Комисија).

2. Комисијата има задача да ја проучи сегашната состојба на научно-истражувачката дејност во Републиката од становиште на нејзината системска поставеност и усогласеност со потребите на идниот општествен развој и да им предложи на соборите насоки и условите за реализирање на политиката за идниот развој на науката и научно-истражувачката дејност во Републиката, особено за периодот 1971—1975 година.

3. Комисијата има претседател и 12 членови.

Претседателот и по 2 члена на Комисијата се избираат од редот на пратениците на Републичкиот, Стопанскиот и Просветно-културниот собор, а оста-

натите членови од редот на членовите на Извршниот совет, функционерите на републичката управа, Стопанската комора на Македонија и другите институции.

4. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-4621

13 ноември 1970 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

205.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за образување Заедничка комисија на Републичкиот, Стопанскиот и Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за прашањата на развојот на научно-истражувачката дејност во СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор одржана на 2 ноември 1970 година, на седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 ноември 1970 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 11 ноември 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, СТОПАНСКИОТ И ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРАШАЊАТА НА РАЗВОЈОТ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ВО СРМ

I. За претседател на Комисијата се избира Ванчо Бурзевски, пратеник на Републичкиот собор.

II. За членови на Комисијата се избираат:

1. Киро Михајловски, пратеник на Републичкиот собор;
2. Миле Миновски, пратеник на Републичкиот собор;
3. Стојмир Домазетовски, пратеник на Стопанскиот собор;
4. Атанас Каракамчев, пратеник на Стопанскиот собор;
5. Димитар Шошов, пратеник на Просветно-културниот собор;
6. Борислав Мицков, пратеник на Просветно-културниот собор;
7. Ѓорѓи Оровчанов, член на Извршниот совет;
8. Д-р Славко Бахчеванџиев, проректор на Универзитетот во Скопје;
9. Д-р Круме Михајлов, претседател на Економскиот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;
10. Томислав Чокревски, републички секретар за образование, наука и култура;
11. Ванчо Наковски, претседател на Одборот за научно-истражувачки работи на Стопанската комора на Македонија; и
12. Спасител Кулџан, директор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа.

III. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-4622

13 ноември 1970 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

206.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“, бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 ноември 1970 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 11 ноември 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Вишата школа за физичка култура — Скопје, што ја донесе работната заедница на Вишата школа за физичка култура на седницата одржана на 20 април 1970 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-4637

12 ноември 1970 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

207.

Врз основа на член 50 став 2, 3 и 4 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 10/68, 30/68 и 56/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24. XI. 1970 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24. XI. 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА КОИ СРЕДСТВАТА СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ, ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—МАРТ 1971 ГОДИНА

1. Финансирањето на потребите на Социјалистичка Република Македонија, за кои средствата се обезбедуваат во Републичкиот буџет, во периодот јануари—март 1971 година ќе се врши привремено, сразмерно со користените средства од Републичкиот буџет за истиот период од 1970 година, а најмногу до една четвртина од вкупните приходи распоредени со буџетот во таа година, што изнесува 92.400.000 динари.

2. Се овластува Извршниот совет, во рамките на средствата од точка 1 на оваа одлука, да изврши, согласно со одредбите на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници и одредбите на Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија, распоред на средствата по корисници за потребите за кои средствата се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

3. Приходите што ќе се остварат во периодот јануари—март 1971 година, како и нивниот распоред извршен според точка 2 од оваа одлука, се составен дел на приходите и нивниот распоред во Републичкиот буџет за 1971 година.

4. Одредбите на Законот за Републичкиот буџет за 1970 година ќе се применуваат и во периодот јануари—март 1971 година, ако со посебен закон не е поинаку определено.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-4725

25 ноември 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

208.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за Републичкиот буџет за 1970 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/69),

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24. XI. 1970 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24. XI. 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМЕНА НА СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЕ ОСТВАРАТ ПО ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ОБВРС-КАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА ДЕБАР

I

Средствата што ќе се остварат во 1970 година од републичкиот данок на промет на стоки на мало, по исполнувањето на обврската на Социјалистичка Република Македонија за обнова и изградба на Дебар, се распределуваат за следните намени:

- | | |
|--|-----|
| 1. На Републичката заедница на образovanieto | 58% |
| 2. Нераспределени приходи (тековна буџетска резерва) | 42% |

II

Републичкиот секретаријат за финансии износите од претходната точка по корисници и намени, ќе ги предвиди во општиот и посебниот дел на завршната сметка на Републичкиот буџет за 1970 година.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-4724

25 ноември 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

209.

Врз основа на членот 176 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, во врска со членот 39в од Законот за републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65, 16/67, 16/69 и 5/70), Извршниот совет донесува

У Р Е Д Б А

ЗА ОСНОВАЊЕ СЕРВИС ЗА ЗГРАДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ И ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Член 1

Се основа Сервис за згради за потребите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет (Сервис).

Член 2

Сервисот ги врши работите што се однесуваат на изградбата и одржувањето на репрезентативните, работните, станбените и угостителските објекти, како и одржување на патничките автомобили за потребите на државната репрезентација на Собранието на СРМ и Извршниот совет.

Сервисот може да врши и услуги за одржување автомобили на други органи и организации, како и на поединци ако тоа не влијае врз успешното вршење на редовните работи.

Член 3

Средствата за работа на Сервисот се обезбедуваат на начин утврден со Основниот закон за средствата за работа на органите на управата.

Сервисот остварува средства и од надоместокот за услугите што ги врши.

Член 4

За услугите што ги врши, Сервисот донесува ценоник во согласност со Извршниот совет.

Член 5

Сервисот има својство на правно лице.

Член 6

Работата на Сервисот ја раководи директор, што го претставува и застапува Сервисот.

Директорот го назначува и го разрешува од должност Извршниот совет.

Член 7

Сервисот ги презема работниците од стручните служби на Извршниот совет што ќе ги определи секретарот на Извршниот совет.

Член 8

Издвојувањето на средствата од претсметката на стручните служби на Извршниот совет ќе го изврши Комисија, што ја образува секретарот на Извршниот совет.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

Број 12-2250/1

29 септември 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Кесите Богоев, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за Републичкиот буџет за 1970 година, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 44/69, се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА

1. Во член 1, став 1, наместо износот „369.855.854“ треба да стои износот „370.963.524“; и наместо износот „338.853.854“ треба да стои износот „339.961.524“;

2. Во „Билансот на приходите и на општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет за 1970 година“, во потформата на приходите „722 — наменски дополнителни средства во определен износ“ наместо износот „11.667.060“ треба да стои износот „12.774.730“;

3. Во Билансот — општ распоред на приходите, во распоредената група „07-2“, распоредената подгрупа „07-2-1 — за редовна дејност“ наместо износот „65.348.480“ треба да стои износот „66.280.918“;

4. Во „II. Посебен дел“ — во членот 13 наместо износот „310.055.136“ треба да стои износот „310.987.573“; и

5. Во раздел „7 — Републички секретаријат за внатрешни работи“ — позиција 52, распоредена под-група „07-2-1 — за редовна дејност“, наместо износот „23.240.000“ треба да стои износот „24.172.437“.

Број 03-4686

19 ноември 1970 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за Републичкиот фонд за пошумување на голините, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 25/70, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ

Во член 11, точка 4, наместо зборот „одделните“ треба да стои зборот: „доделените“.

Број 03-4685

19 ноември 1970 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за средното образование, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 24/70, се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Во член 21, место бројот 6, треба да стои бројот 17.

2. Во член 22, став 1, во заградата место бројот 38, треба да стои бројот 39.

3. Во член 38, став 2, место зборот „именување“, треба да стои зборот „изменување“.

4. Во член 43, став 3 место броевите 38, 40 и 41 треба да стојат броевите 39, 41 и 42.

5. Во член 58, во заградата место бројот 71, треба да стои бројот 72.

6. Во член 70, став 2 место броевите 66—68, треба да стојат броевите 67—69.

7. Во член 74, став 1, во заградата место бројот 67, треба да стои бројот 68, а во став 2 во заградата место бројот 63, треба да стои бројот 64.

8. Во член 76 став 2, во член 77 и во член 78 став 1 место бројот 70, треба да стои бројот 71.

9. Во член 96, став 2, место бројот 74, треба да стои бројот 75.

10. Во член 104, став 2, место броевите 52 и 53, треба да стојат броевите 53 и 54.

11. Во член 117, став 2, место бројот 75, треба да стои бројот 76.

12. Во член 121, став 5, место бројот 143, треба да стои бројот 144.

13. Во член 124, став 3, место бројот 120, треба да стои бројот 121.

14. Во член 127, став 2, во заградата место бројот 149, треба да стои бројот 150.

15. Во член 139, став 1, место броевите 33—43, треба да стојат броевите 34—44.

16. Во член 144, став 1, алинеа 2, во заградата место бројот 120, треба да стои бројот 121, а во алинеа 3 место бројот 40, треба да стои бројот 41.

17. Во член 147, став 3, во заградата, место бројот 40, треба да стои бројот 41.

18. Во член 150, став 1, во член 151, став 1 и 2, место бројот 143, треба да стои бројот 144.

19. Во член 151, став 3, место бројот 149, треба да стои бројот 150.

20. Во член 153, став 3, место броевите 149 и 151 треба да стојат броевите 150 и 152.

21. Во член 154, став 1, по зборот „врши“ треба да стои запирка, а место бројот 150, треба да стои бројот 151.

22. Во член 157, место броевите 149 и 151 треба да стојат броевите 150 и 152.

23. Во член 158, став 4, место бројот 143, треба да стои бројот 144.

24. Во член 162, став 1, точка 2, во заградата место бројот 41, треба да стои бројот 42.

25. Во член 166, став 1, место бројот 15, треба да стои бројот 16.

26. Во член 174, став 1 и во член 175, место бројот 171, треба да стои бројот 172.

27. Во член 176, став 2, место бројот 82 треба да стои бројот 83.

28. Во член 178, место броевите 38, 40 и 41 треба да стојат броевите 39, 41 и 42.

29. Во член 179, став 3 и во член 180, став 1, место бројот 177, треба да стои бројот 178.

30. Во член 186, став 1, место броевите 158 и 163 треба да стојат броевите 159 и 165.

31. Во член 192, став 2, место бројот 149 треба да стои бројот 150, а во став 3, место бројот 143, треба да стои бројот 144.

32. Во член 194, по ставот 2, треба да стои став 3 кој гласи:

„Работниците кои стручно се оспособиле низ практична работа во работните организации со цел преку испити да се здобијат со општо признат степен на образование на квалификуван и висококвалификуван работник во соодветно занимање, а пред влегувањето во сила на овој закон отпочнале или се здобиле со право за полагање на испитот, можат да полагаат испит за квалификуван односно висококвалификуван работник по прописите што важеле до донесувањето на овој закон, но најдоцна до крајот на учебната 1970/71 год.“

33. Во член 195, став 1, место броевите 120 и 187, треба да стојат броевите 121 и 188, а на крајот на став 1 место „точката“, треба да стојат зборовите „односно во ученичките домови“, а во ставот 2, ред 3, место зборот „работен“ треба да стои зборот „пензиски“.

34. Во член 197 место бројот 123, треба да стои бројот 124.

Број 4684

19 ноември 1970 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје тужителот Рашид Касумовиќ од Скопје, ул. „170“ бр. 7-а, Г. Петров II, поднесе тужба за развод на брак против тужената Злата Касумовиќ, родена Јукиќ од Скопје, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Злата Касумовиќ во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави лично во овој суд или да ја соопшти својата адреса. Во противно ќе ѝ се одрзи привремен старател во смисла на чл. 77 од ЗППИ кој ќе ја застапува до окончување на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 662/69. (79)

При Окружниот суд во Скопје се води постапка по правната работа на тужителката Краса Крсмановиќ, домаќинка од Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 53-а, против тужениот Вучета Крсмановиќ, бивш од Скопје, сега со непознато местожителство, за развод на брак, под П. бр. 1310/70.

Се повикува тужениот Вучета Крсмановиќ, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да се јави во судот или да ја соопшти сегашната адреса. По истекот на овој рок на тужениот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе го застапува по предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1310 од 25. XI. 1970 година. (87)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Коцаровски Костадин, од Австралија, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, против Коцаревска Марија, во неизвесност. Се поканува тужената Марија во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 682/70. (77)

Стојановска Ристана, од село Метимир, Битолско, поднесе тужба до овој суд против Стојановски Александар од село Стрежево, сега во неизвесност, за развод на брак.

Бидејќи тужениот Александар е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 786/70. (78)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

Општинскиот суд Скопје I, ги известува сите заинтересирани физички правни лица, дека во спорот заведен по тужбата на Држава СФРЈ — Команда војног округа Скопје, против тужените Поповски Владо и Јанковиќ Ратомир, за отказ на договор за користење на стан и поради бесправно уселување во стан, а кој спор е заведен пред овој суд под П. бр. 1198/68 и дека на тужениот Поповски Владо за привремен застапник му го одредува лицето Војводиќ Гоислав, адвокат од Скопје, така што привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужениот Владо Поповски во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судот, односно додека Органот на старателство не го извести судот дали поставил старател.

Од Општинскиот суд Скопје I, П. бр. 1198/68. (81)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 182, страна 493, книга II е запишано следното: Се симнува присилната управа на Угостителското претпријатие „Балкан“ — Кавадарци, со решението бр. 01-2153 од 26. III. 1964 година на Собранието на општината Кавадарци.

Со решението бр. 01-2154 од 26. III. 1964 година на Собранието на општината Кавадарци е разрешен од должност присилниот управник на Угостителското претпријатие „Балкан“ — Кавадарци, Гоко Поп Ангелов, и на истиот му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Собранието на општината Кавадарци, Гоко Поп Ангелов, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Ѓорѓи Т. Јанчевски, книговодител, и Рајна Г. Шемова, благајник, сметано од 16. V. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 445 од 19. V. 1970 година. (887)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1005, страна 951, книга IV е запишано следното: Досегашниот раководител на Организацијата на здружен труд — стозариште во Скопје, на ул. „Љубљанска“ бр. 8, на Индустријата за гумени, кожарски и хемиски производи „Сава“ — Крањ, Лазаревски Благоја, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на споменатото стозариште е назначен Рајчиќ Живко, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 11. VIII. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 670 од 16. IX. 1970 година. (1629)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 534, страна 113, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Услужно занаетчиската задруга „Паравод“ — Скопје, Ѓорѓи Чурилов, управник на задругата, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на задругата е назначен Стефановски Стефан, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначените потписници, и тоа Попоска Марија, шеф на сметководството, и Величков Алексо, висококвалификуван водоинсталатер.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 363 од 13. V. 1970 година. (888)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 193, страна 1013, книга V е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Градежно-услужното претпријатие „Техноградба“ — Скопје, ул. „222“ бр. 27-а, се проширува со нова дејност и тоа браварска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 344 од 14. V. 1970 година. (890)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 210, книга VI е запишано следното: На досегашните потписници на Претпријатието за унапредување на надворешно-трговската размена и застапување на странски фирми „Интеримпекс“ — Скопје и тоа: Јово Пановски, директор на сектор, и Драгица Брајовиќ, шеф на деловница, им престанува правото за потпишување на споменатите должности.

Претпријатието и понатака ќе го потпишуваат на новата должност горенаведените потписници и тоа: Јово Пановски, како помошник генерален директор, а Драгица Брајовиќ, како шеф на одделение, со старите регистрирани потписници Јанку Влаху, генерален директор, Иван Штеријев, директор на стопанско-сметководен сектор, Панче Гиковски, шеф на сметководството, Сарафов Диванис Зафир, директор на секторот за унапредување на надворешно-трговската размена, Димитар Димитаров, Андреева Елена, Хаџи Митров Димитар, пом. генерален директор, сметано од 12. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1132/69 од 19. V. 1970 година. (892)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 509, страна 1458, книга I е запишано следното: Претставништвото во Скопје, на ул. „Панче Пешев“ број 2, на „Аутокомерц“ — застапништво на

странски фирми — Љубљана, се преселува во Скопје, од ул. „Панче Пешев“ бр. 2, на ул. „Орце Николов“ бр. 29 во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1286/67 од 19. V. 1970 година. (893)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 232, книга VI е запишано следното: Дејноста на Продавницата број 15 во село Богомила, Титоввелешко, на Работната организација „Жито-Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-167 од 21. I. 1969 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 17. I. 1969 година се проширува и со: продажба на жита, брашна и други преработки од жита, ориз, грав, со промет на жита, брашна и други преработки од жита, ориз, грав и за размена на жита.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 88/69 од 19. V. 1970 година. (894)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 106, страна 319, книга II е запишано следното: За директор на Претпријатието за производство на градежен материјал, експлоатација на неметални руди и истраги на рудни богатства „Неметали“ од Тетово назначен е досегашниот в. д. директор Китановски Кочо, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието, во границите на овластувањето, сметано од 6. III. 1970 година, во својство на директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 252 од 14. V. 1970 година. (895)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. IV. 1970 година, рег. бр. 10/59, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Филијалата во Битола, на Работната организација — прехранбен комбинат „Жито-Македонија“ — Скопје, уште со стопанисување со станбени згради во организационата единица во состав на претпријатието.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-823 од 17. IV. 1970 година на работничкиот совет на Филијалата „Жито-Македонија“ — Битола, одлуката бр. 03-795 од 30. III. 1970 година на „Жито-Македонија“ — Скопје и решението бр. 08-уп-7269/1 од 16. I. 1970 година на Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 242/70. (944)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. IV. 1970 година, рег. бр. 2/61, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата во Битола, на Претпријатието за изработка на облека „Гуро Салај“ од Лесковац и гласи: Продавница во Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 45 на Лесковачката волнарска индустрија „Летекс“ од Лесковац.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Лесковачката волнарска индустрија „Летекс“ од Лесковац од 6. III. 1970 година и решението бр. Фи. 11 од 20. II. 1970 година на Окружниот стопански суд во Нилп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 152/70. (945)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 14 во Битола, булевар „1 мај“ во Битола на Трговското претпријатие „Прехрана“ — Битола, уште со трговија со преработки од тутун (цигари) и кибрит.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-545 од 26. III. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прехрана“ од

Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. III. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 154/70. (946)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 13 во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 101, на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, уште со трговија со преработки од тутун (цигари) и кибрит.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-545 од 26. III. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. III. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 155/70. (947)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 11 во Битола, ул. „Тошо Даскало“ бр. 156, на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, уште со трговија со преработки од тутун (цигари) и кибрит.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-545 од 26. III. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. III. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 156/70. (948)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 16 во Битола, булевар „1 мај“ бр. 169, на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, уште со трговија со преработки од тутун (цигари) и кибрит.

Оваа промена е извршена, врз основа на одлуката бр. 02-545 од 26. III. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. III. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 159/70. (949)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 10 во Битола, ул. „Јосим Крчоски“ бр. 1, на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, уште со трговија со преработки од тутун (цигари) и кибрит.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-545 од 26. III. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. III. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 160/70. (950)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, страна I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 7 во Битола, булевар „1 мај“ бр. 257 во Битола, на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, уште со трговија со преработки од тутун (цигари) и кибрит.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-545 од 26. III. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. III. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 161/70. (951)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 5 во Битола, ул. „Преспа“ бр. 21, на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, уште со трговија со преработки од тутун (цигари) и кибрит.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-545 од 26. III. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. III. 1970 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 162/70. (952)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 145, страна 150, книга VI е запишано следното: Дејноста на Издавачкото претпријатие „Култура“ од Скопје, согласно со одлуката бр. 41 од 8. I. 1969 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 27. XII. 1968 година се проширува за внатрешен промет и со: тутун, тутунски преработки, кибрит и прибор; бои, лакови, хемикалии и каучук; целулоза, односно производи од дрво и целулоза; кожна галантерија, кожна конфекција, кожно-текстилна, кожно-папирна, пластична и папирна галантерија и спортски прибор од кожа; медицински и фармацевтски производи и медицински инструменти; опрема и утензилија за останатата индустрија; инструменти научни и лабораториски, оптички апарати, инструменти и прибор и фотографски апарати и прибор; часовници и производи од племенити метали; производи од гума, каучук и пластични маси како и алуминиумски; спортски прибор; производи од домашни ракотворби и уметнички занаети (репро-материјали за книжната, графичката и индустријата за производство на пластична маса.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 18 од 6. XI. 1969 година. (42)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. XI. 1969 година, рег. бр. 68/55, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на инж. Кирил Висероски, досегашен директор на Тутуновиот комбинат во Прилеп.

Се овластува д-р Душан Боцески, директор, покрај досегашните потписници Дојчин Христоски и Каранфилов Петар, да го потпишува комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 433/69. (76)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 759, страна 391, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 759, страна 391, книга III Претставништвото во Скопје, ул. „Триглавска“ бр. 7, на Велетрговското претпријатие „Развиток“ експорт-импорт, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 29. XII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2/68 од 21. I. 1970 година. (197)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1222, страна 1171, книга V е запишано следното: На досегашните потписници на Градежно-занаетчиската задруга „Галичица“ — Скопје и тоа:

Јовчевски Перо, в. д. директор, и Дукадиновски Живко, службеник, им престанува правото за потпишување.

За директор на задругата е назначен Милевски Трајко, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Стојановски Александар, техничар, сметано од 25. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1175/69 од 30. I. 1970 година. (236)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. XII. 1969 година, рег. бр. 11/68, книга I е запишано следното: Продавницата во Прилеп, ул. „Сотка Георгиевски“ бр. 16, на Производното услужно претпријатие „Тапетар“ од Прилеп, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Производното услужно претпријатие „Тапетар“ од Титов Велес од 24. XII. 1968 година и одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Прилеп, од 2. III. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 489/69. (174)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1202, страна 1073, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Монтажно-инсталатерското претпријатие „Изомонтажа“ — Скопје а врз основа на постигнатата спогодба помеѓу Собранието на град Скопје и Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје која ги презеде сите средства, права и обврски на Монтажно-инсталатерското претпријатие „Изомонтажа“, во редовна ликвидација — Скопје, а во смисла на член 271, став 2, од Основниот закон за претпријатијата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 80 од 12. III. 1970 година. (491)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. I. 1970 година, рег. бр. 37/68, книга I е запишано следното: Милка Жарчевска, досегашен раководител на Продавницата број 4 во Прилеп — Деловна единица во Прилеп — Трговско претпријатие „Универзал“ — Штип, е разрешена од должност. За раководител е поставен Кирил Митрикевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 35/70. (584)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. I. 1970 година, рег. бр. 37/68, книга I е запишано следното: Кирил Митрикевски, досегашен раководител на Продавницата број 2 во Прилеп, на Деловната единица — Прилеп — Трговско претпријатие „Универзал“ од Штип е разрешен од должност. За раководител е поставен Орде Северковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 36/70. (585)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 664, страна 917, книга II е запишано следното: Дејноста на Продавницата број 1 во село Драчево, на Шумското стопанство „Караџица“ — Скопје согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 14. VII. 1969 година, се проширува и со продажба на сите градежни материјали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 983/69 од 10. III. 1970 година. (642)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. IX. 1969 година, страна 122, реден број 11 е запишано: Престана со своето работење Шумско-индустриското стопанство од Пехчево, бидејќи истото се приседини кон Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ од Прилеп.

Престанокот на стопанството е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-161/1 од 8. IV. 1969 година, на работничкиот совет на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 232/69. (714)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. IX. 1969 година, страна 229, реден број 2 е запишано: Продавницата „Рефлекс“ од Винаца, поради тоа што нејзиниот основач ја променил својата фирма, во иднина ќе работи под фирма: Продавница на претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс“, со седиште во Винаца.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на барањето бр. 15535, од 22. VIII. 1969 година, на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 308/69. (721)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. VI. 1969 година, страна 249, реден број 10 е запишано: Претпријатието за производство на градежни материјали „Пролетер“ од Штип се присоединува кон Градежната работна организација „Вардар“ од Скопје и останува Економска единица „Пролетер“ од Штип, која нема својство на правно лице, а ќе има посебна жиро-сметка.

Економската единица ќе произведува градежни материјали (камена коцка, ризла, камени и бетонски ивичиња и тула од глина).

Директорот Трајко Мачунарски и натаму останува да ја потпишува економската единица.

Присоединувањето е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 22 од 17. IV. 1969 година на работничкиот совет на „Вардар“ — Скопје и одлуката бр. 90 од 29. IV. 1969 година, на работничкиот совет на „Пролетер“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 205/69. (764)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. VII. 1969 година, страна 13, реден број 6 е запишано следното: Пречистениот текст на фирмата и предметот на работењето на Претпријатието за јавен авто-транспорт и шпедиција — Кочани, во иднина ќе гласи: Претпријатие за јавен автотранспорт и сервис, со седиште во Кочани.

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: јавен превоз на стоки и патници во земјата и странство, шпедитерски услуги, браварско-лимарски услуги, градежна браварија и градежна лимарија и други видови, електроинсталатерски, бодоинсталатерски, металопреработувачки, фрезачки и дреарски услуги, производство на резервни делови за моторни возила, земјоделски машини и алати, ремонт и сервис на моторни возила, земјоделски машини и уреди, трговија на големо и мало со електроводен материјал, резервни делови за моторни возила, автомобили, земјоделски машини и други градежни материјали, трговија на големо и мало со нафта и нафтени деривати, масла и друго.

Директорот на претпријатието Тодосија Паунов и понатака ќе го претставува и потпишува претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-2402/2 од 16. VI. 1969 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 230/69. (733)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 669, страна 1689, книга V е запишано следното: Филијалата за внатрешен промет при Деловното здружение за поледелство и механизација „Агромакедонија“ — Скопје ќе послува како Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице.

Промената е запишана во регистарот, согласно со статутарната одлука на Деловното здружение за поледелство и механизација „Агромакедонија“ — Скопје, од 30. XII. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 329/69 од 16. III. 1970 година. (782)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 65, страна 284, книга VI е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Трговското претпријатие за промет со технички материјали, бои, лакови, хемикалии, печатарски материјали, хартија и фотоматеријали „Центрохемија“ — увоз-извоз — Скопје и тоа: Котевски Тоде, директор на финансиско-сметководниот сектор, Блажевски Боро, шеф на сметководството и Трпчевски Горги Димитар, генерален директор, претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и назначените потписници Максимовски М. Александар, пом. генерален директор, Гуровски М. Стојан, шеф на деловницата увоз-извоз, сметано од 10. IV. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 289 од 15. IV. 1970 година. (788)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. III. 1970 година, рег. бр. 3/65, книга I е запишано следното: Се прсхирува дејноста на Продавницата во Битола, ул. „Жикица Шпанац“ бр. 26, на Специјализираното претпријатие за хемизација на земјоделството „Агрохемизација“ — Скопје, уште со продажба на семенска стока и акумулатори.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Претпријатието „Агрохемизација“ — Скопје од 10. II. 1968 год. и решението бр. 08-585/1 од 17. II. 1970 година, на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 482/69. (814)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. III. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Погонот паркови и зеленило во Прилеп, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп и ќе гласи: Самостојна организација на здружен труд во својство на правно лице — Погон паркови и зеленило — Прилеп, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 144/70. (815)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. III. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишано следното: Се менува фирмата и седиштето на Погонот трговија во село Тополчани, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, и гласи: Самостојна организација на здружен труд во својство на правно лице — погон трговија во Прилеп, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 145/70. (816)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. III. 1970 година, рег. бр. 11/55, книга IV е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговско-

то претпријатие „Преспанско Езеро“ од Ресен, уште со: промет и продажба на оружје и муниција.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-7/1 од 11. II. 1970 година, на работничкиот совет и решението бр. 04-543/1 од 5. III. 1970 година, на пазарниот инспектор на Собранието на општината Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 98/70. (818)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. III. 1970 година, рег. бр. 130/55, книга I е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на Георгиевски П. Павле, досегашен директор на Земјоделското овоштарско стопанство „Овоштар“ Превалец — Кажани, Битолско.

Се овластуваат Стојчевски Крсте Алекс, в. д. директор, и Јошевски Методија, шеф на сметководството, да го потпишуваат стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 112/70. (820)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. III. 1970 година, рег. бр. 6/64, книга I е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на Перо Ганчевски, досегашен директор на Производно услужниот погон „Машиноремонт“ Битола, на Претпријатието „Агромеханика“ од Скопје.

Се овластуваат Александар Тодоровски, в. д. директор, и Иракли В. Зози, раководител на стопанско-сметководниот сектор, да го потпишуваат погонот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 146/70. (821)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. III. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишано следното: Се овластува Петре Наумоски, директор на финансиски сектор, покрај досегашниот потписник инженер Илија Рочески, генерален директор, да го потпишува Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 10/70. (824)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. III. 1970 година, рег. бр. 100/55, книга III е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на Чуркоски Наум, досегашен раководител на Продавницата во Струга, на Печатницата „Коста Абрашевиќ“ од Охрид.

Се овластува Попоска Кристина, раководител, да ја потпишува продавницата во Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 148/70. (827)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. III. 1970 година, рег. бр. 41/55/I, книга I е запишано следното: Организацијата во состав „Стив Наумов“ — Битола, на „Југо тутун“ — здружено претпријатие — Скопје престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Организацијата во состав за производство и обработка на тутун — Битола, на „Југо тутун“ — здружено претпријатие — Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-415 од 20. III. 1970 година, на работничкиот совет на „Југо тутун“ — здружено претпријатие — Скопје и одлуката бр. 02-272 од 17. III. 1970 година, на работничкиот совет на „Стив Наумов“ — организација — Битола и одлуката број 02-623/1 од 17. III. 1970 година, на работничкиот совет на Организацијата во состав за производство и обработка на тутун — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 150/70. (829)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. III. 1970 година, рег. бр. 41/55, книга I е запишано следното: Работничката менза во Битола, на Организацијата во состав за производство „Стив Наумов“ — Битола, на „Југо тутун“ — Скопје престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-2729 од 31. III. 1970 година, на работничкиот совет на Организацијата во состав за производство на тутун — Битола, на Здруженото претпријатие „Југо тутун“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 189/70. (830)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. III. 1970 година, рег. бр. 66/66, книга III е запишано следното: Месарскиот дуќан во село Лабуништа, на Земјоделската задруга „Бел грозд“, с. Подгорци, Струга, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ од Струга.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-3343 од 24. XII. 1969 година на работничкиот совет на Комбинатот „Струшко Поле“ — Струга и одлуката бр. 218 од 4. XII. 1969 година, на работната заедница на Земјоделската задруга „Бел грозд“, с. Лабуништа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 100/70. (831)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 64, книга VI е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд — Деловница III „Текстил“ — Скопје, на Трговското претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпромет“ — Скопје, се стекнува со статус на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1180/69 од 21. IV. 1970 година. (848)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 181, книга VI е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд — Стоковна куќа во Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 35, на Трговското претпријатие за промет со универзални стоки, на големо и мало „Интерпромет“ — Скопје, се стекнува со статус на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1181/69 од 22. IV. 1970 година. (849)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 180, книга VI е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд — малопродажба „Кале“ — Скопје, ул. „106“ бр. 28, на Трговското претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпромет“ — Скопје, се стекнува со статус на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1184/69 од 20. IV. 1970 година. (850)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 64, книга VI е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд — Деловница I — развој во Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 60, на Трговското претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпромет“ — Скопје, се стекнува со статус на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1188/69 од 20. IV. 1970 година. (851)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 180, книга VI е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд — Стоковна кука „26 јули“ — Скопје, на Трговското претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпромет“ — Скопје, се стекнува со статус на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2 од 22. IV. 1970 година. (853)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 288, страна 290, книга VI е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Самостојната организација за здружен труд со својство на правно лице „Изотерм“ — Скопје, на Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, Андоновски Герасим, в. д. директор, истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Димитровски Спиро, сметано од 20. III. 1970 година, на должност помошник директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 225 од 24. IV. 1970 година. (854)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 267, страна 522, книга II е запишано следното: Дејноста за внатрешен промет на Претпријатието „Аутомакедонија“ увоз-извоз — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 6. II. 1970 година се проширува и со промет на големо и мало со стоки од следните трговски струки:

- фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор,
- музички инструменти, радиоапарати и прибор,
- техничка стока за снабдување на производните претпријатија и занаетчиството,
- нафтени деривати, мазира, масла и масти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 153 од 27. IV. 1970 година. (855)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 293, книга VI е запишано следното: Дејноста на Трговската работна организација на големо и мало „Овче Поле“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 0201/8312 од 22. IX. 1969 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 12. IX. 1969 година се проширува и со промет со артикли од гранките 116, 121, 122, 114 и 115 и тоа со комплетен асортиман од наведените гранки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 845/69 од 27. IV. 1970 година. (857)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 64, книга VI е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд — Стоковната кука „Тетово“ — Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 5, на Трговското претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпромет“ — Скопје, се здобива со статус на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1183/69 од 20. IV. 1970 година. (859)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 336, страна 1587, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Погонот за овошје, зеленчук и вариво во Тетово, на Поледелско-индустрискиот комбинат „Београд“ од Београд, согласно со одлуката на ра-

ботничките совети на двата комбината и спроведениот референдум.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 283 од 27. IV. 1970 година. (860)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 336, страна 1587, книга I е запишано следното: На досегашниот раководител на Погонот за овошје, зеленчук и вариво во Тетово, на Поледелско-индустрискиот комбинат — Гроцка, Јанковски Андра, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. раководител на погонот е назначен инженер Слободан Дабеvски, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Бојаровски Ангел, сметано од 24. VII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 692/69 од 27. IV. 1970 година. (861)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1200, страна 1063, книга V е запишано следното: Дејноста на Производното монтажено претпријатие „Естетика“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 113/2 од 9. III. 1970 год., на работничкиот совет се проширува и со проектирање и водовод, односно изведување на канализација и водовод.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 203 од 7. IV. 1970 година. (874)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 853, страна 1139, книга III е запишано следното: Претставништвото во Скопје, на ул. „Илинденска“ бр. 41 на „Ауто мотор строј“ — големо-трговско и посредничко претпријатие — Загреб се преселува во Скопје, од ул. „Илинденска“ бр. 41, на ул. „Ленинова“ бр. 38 во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 367 од 12. V. 1970 година. (875)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1245, страна 1455, книга V е запишано следното: Претставништвото во Скопје, ул. „108“ бр. 18, на Трговското претпријатие на големо и мало „Универзал“ — Штип, се преселува од улица „108“ бр. 18, на ул. „Маршал Тито“ бр. 5 во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 944/69 од 11. V. 1970 година. (876)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1403, страна 499, книга VI е запишано под фирма: Претпријатие за меѓународна шпедиција „Скопје“ — Скопје, ул. „256“ бб. Предмет на работењето на претпријатието е вршење на локо-шпедиција.

Претпријатието е основано со издвојување од составот на Претпријатието за меѓународен автотранспорт и шпедиција „Транскоп“ — Скопје, ул. „Максим Горки“ бр. 6/1 — Самостојната организација на здружен труд за меѓународна шпедиција — Скопје во самостојно претпријатие, со одлуката бр. 40/2-70 од 12. XI. 1970 година на работничкиот совет на „Транскоп“ — Скопје, од одржаната седница на 12. XI. 1970 година.

Претпријатието за меѓународна шпедиција „Скопје“ од Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Петар Вчков, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 951 од 23. XI. 1970 година.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за незажни следните загубени документи:

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име Селиме Минари, ул. „Вардарска“ б.б., Тетово. (4331)
Воена книшка издадена од Воен округ — Скопје на име Гасе Т. Кузевски, с. Колицко, Куманово. (4332)

Лична карта бр. 600, издадена од ОВР — Винаца на име Павлина Ѓоргиева, с. Истибања, Винаца. (4334)

Всена книшка на име Љубен Јованоски, ул. „Владо Стојаноски“ бр. 51, Прилеп. (4347)

Всена книшка на име Трајко П. Момировски, с. Мренога, Битола. (4352)

Воена книшка на име Флорин С. Момировски, с. Мренога, Битола. (4353)

Лична карта на име Петре Јосифовски, ул. „Б. Ламески“ бр. 35, Прилеп. (4362)

Возачка дозвола на име Петре Јосифовски, ул. „Б. Ламески“ бр. 35, Прилеп. (4362)

Испратница на износ од н. дин. 711,55, издадена од Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје на име Медит Ковачи, с. Рапче, Скопје. (4452)

Поштенска испратница на сума од н. дин. 718,40, издадена од Претпријатието за водовод и канализација — Скопје на име Медит Ковачи, с. Рапче, Скопје. (4451)

Работна книшка рег. бр. 4329/58, серија бр. 292039 на име Нуша Баљурова, ул. „Средорек“ бр. 7, Куманово. (2501)

Здравствена легитимација на име Тодорка Мановска, с. Теарце, Тетово. (2503)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Ѓорги Димитров“ — Скопје на име Флора Атанасовска, Скопје. (2504)

Воена книшка издадена од ВП 8330 — Сисак на име Баки Садри Зеќировиќ, Скопје. (2505)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Димчевска, Скопје. (2506)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранка Нелкова, Скопје. (2507)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Димковски, Скопје. (2508)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шефки Кадрија, Скопје. (2509)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Хајрије, Адем и Себаин Ајризови, Скопје. (2510)

Свидетелство бр. 01613, за завршен стручен испит за квалификуван ѕидар, издадено од Градежниот центар во Скопје на име Стојадин Марковски, Скопје. (2511)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ајрија Јашаревиќ, Скопје. (2512)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ратка Стефкова, Скопје. (2513)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Коле Неделковски“ — Скопје на име Душан Новица Цветковиќ, Скопје. (2514)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Ферат и Сафет Кантурови, Скопје. (2515)

Ученичка книшка за завршено V одделение, издадена од Осмолетката „Ѓуро Салај“ — Скопје на име Ристо Доневиќ, Скопје. (2516)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Осман Хаки, Скопје. (2517)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Делев, Скопје. (2518)

Воена книшка издадена од В. П. — 1912 — Ниш на име Ђорко Колевски, Скопје. (2519)

Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Осмолетката „Кирил и Методи“ — с. Кучевиште на име Марица Дончева, Скопје. (2520)

Дозвола за оружје бр. 1688, издадена од УВР — Скопје на име Ислам Рамовиќ, Скопје. (2521)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Маре Глигорова, Скопје. (2522)

Работна книшка издадена од Скопје на име Никола Соломонов, Скопје. (2523)

Индекс бр. 11910, издаден од Педагошката академија — Скопје на име Наца Наумова, Скопје. (2524)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тони Тсмашевски, Скопје. (2525)

Уверение за положени општи предмети за висококвалификуван електричар, издадено од Работничкиот универзитет — Скопје на име Стојан Димушевски, Скопје. (2526)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марјан Стевковски, Скопје. (2527)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џемила Велиова, Скопје. (2528)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Насковски, Скопје. (2529)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Биљана Медаровска, Скопје. (2530)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Лирија“ — Скопје на име Емине Кревањева, Скопје. (2531)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радослав Јованов, Скопје. (2532)

Ученичка книшка за завршено V одделение, издадена од Осмолетката „Кочо Рацин“ — Скопје на име Весна Ромевска, Скопје. (2533)

Индекс бр. 5047, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Хаки Шаини, Скопје. (2534)

Индекс бр. 997, издаден од Архитектонско-градежниот факултет — Скопје на име Рустем Имери, Скопје. (2535)

Здравствена легитимација бр. 95745, издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Полканова, Скопје. (2536)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката во с. Маџари, Скопје на име Нурија Незиров, Скопје. (2537)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Илиевски, Скопје. (2538)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хидајет Илијазова, Скопје. (2539)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Слободан Величковиќ, Скопје. (2540)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Куманово на име Коле Илиевски, с. Стрновац, Куманово. (2541)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јасмина Б. Цветковска, Скопје. (2542)

Диплома бр. 128 за квалификуван електричар, издадена од Градското собрание на град Скопје на име Мљодраг М. Нешиќ, Скопје. (2543)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Братислав Глигоров, Скопје. (2544)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Поповиќ, Скопје. (2545)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Рифадије Габрица, Скопје. (2546)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Ташевски, Скопје. (2547)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Маре Темелкова, Скопје. (2548)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тања Јовановска, Скопје. (2549)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Екрем Биљалов, Скопје. (2550)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Станимир Ивковиќ, Скопје. (2551)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Меџиде Емини, Скопје. (2552)

Работна книшка издадена од Скопје на име Љубица Лалевска, Скопје. (2553)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Васиљевска, Скопје. (2554)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката во с. Страчинци на име Ферат Рамаданов, Скопје. (2555)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Вецевски, Скопје. (2556)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Муртен Мони, Скопје. (2557)

Оружен лист бр. 4503, издаден од УВР — Скопје на име Борис Старковски, Скопје. (2558)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хасан Корали, Скопје. (2559)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Михаил Ценовски, Скопје. (2560)

Индекс бр. 4631, издаден од Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје на име Божин Димитриев, Скопје. (2561)

Индекс издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Трпко Цветковски, Скопје. (2562)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јован Пашти, Скопје. (2563)

Работна книшка издадена од Скопје на име Цветан Вељановски, Скопје. (2564)

Воена книшка издадена од Струмица на име Атанас П. Петров, Скопје. (2565)

Свидетелство бр. 34/64 за завршено I година издадено од Училиштето за ученици во стопанство „Димитар Влахов“ — Скопје на име Пецко Маневски, Скопје. (2566)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Кочо Рацин“ — Скопје на име Мица Јанкуловска, Скопје. (2567)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Народен универзитет — Скопје на име Невена Наумова, Скопје. (2568)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славе Трајковски, Скопје. (2569)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Рамадан Д. Небиовски, Скопје. (2570)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Алексовски, Скопје. (2571)

Оружен лист бр. 2106, издаден од УВР — Скопје на име Војко Стојановски, Скопје. (2572)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раде Јакимов, Скопје. (2573)

Диплома за завршен испит издадена од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Ставре Ташевски, Скопје. (2574)

Индекс бр. 4989, издаден од Медицинскиот факултет Скопје на име Владо Добрововски, Скопје. (2575)

Свидетелство за завршено учителска школа „Браќа Миладинови“ — Битола на име Нада Зароска, с. Велица, Струга. (2579)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Сожире Керимова, ул. „Козјак“ бр. 120а, Битола. (2580)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Усније Керимова, ул. „Козјак“ бр. 120а, Битола. (2581)

Свидетелство издадено од Учителската школа „Браќа Миладинови“ — Битола на име Горче Котевски, с. Претор, Ресен. (2582)

Здравствена легитимација на име Илмије Ризоска, ул. „Даб. завој“ бр. 48, Прилеп. (2583)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Благоја Котески, с. Новоселани, Прилеп. (2584)

Свидетелство за завршена II година индустриско училиште — електро смер на име Љубе Андреевски, ул. „Ч. Филиповски“ бр. 16/II, Гостивар. (2585)

Свидетелство бр. 06061/65 од I клас гимназија на име Љупчо Андреевски, ул. „Ч. Филиповски“ бр. 16/II, Гостивар. (2586)

Свидетелство за основно училиште, издадено во 1938/39 година на име Ислам Зендели, с. Дуф, Гостивар. (2587)

Здравствена легитимација на име Смиле Манјоски, с. Бешиште, Прилеп. (2588)

Здравствена легитимација на име Златко Јованов, ул. „11 октомври“ бр. 33, Прилеп. (2589)

Уверение за квалификуван работник на име Ремзи Зекиров, ул. „Крушевска“ бр. 16а, Титов Велес. (2590)

Здравствена легитимација на име Фадиљ А. Исмаиљ, ул. „Борче Кочоски“ бр. 61, Тетово. (2592)

Свидетелство за VIII одделение на име Здравко Даниловски, с. Саракино, Тетово. (2593)

Свидетелство за VIII одделение на име Стојан Богоски, с. Блаце, Тетово. (2595)

Свидетелство издадено од Училиштето во с. Милетино на име Катица Милошевска, с. Милетино, Тетово. (2596)

Службена легитимација рег. бр. 1179, издадена од РСВР — Скопје на име Раде Андреевски, Витола. (2598)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Кирил Бисероски, ул. „Ило Полутешко“ бр. 7, Прилеп. (2599)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Дола Никоска, ул. „М. Пијаде“ бр. 8, Прилеп. (2601)

Здравствена легитимација на име Стеванчо Матески, ул. „М. Пијаде“ бр. 1а, Прилеп. (2601)

Земјоделска здравствена легитимација на име Џељал М. Ариф, с. Ново Село II, Тетово. (2602)

Земјоделска здравствена легитимација на име Муарем Ариф, с. Ново Село II, Тетово. (2603)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зулфи М. Османи, с. Пирок, Тетово. (2604)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фаниза А. Османи, с. Пирок, Тетово. (2605)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ — „Славчо Стојменов“ — Винаца на име Ариф Селманов, с. Градец, Винаца. (2606)

Синдикална книшка со чековна сметка бр. 401-9-907 на име Занаечко претпријатие „Солидарност“ — Скопје. (2607)

Диплома за завршен испит, издадена од ЕМУЗУС — Скопје на име Благоја Јовановски, Скопје. (2609)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благона Димитрова, Скопје. (2609)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Индустриското училиште „Коце Металец“ — Скопје на име Јордан Ристовски, Скопје. (2610)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јашар Абдулов, Скопје. (2611)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Методија Симоновски, Скопје. (2612)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Лукова, Скопје. (2613)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Арсовска, Скопје. (2614)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велика Ангеловска, Скопје. (2615)

Воена книшка издадена од Лескобац на име Благоја Николовски, Скопје. (2616)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Невена Георгиева-Дуња“ — Скопје на име Љубица Велковска, Скопје. (2617)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сашко Костовски, Скопје. (2618)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Стамена и Стојанка Дејановски, Скопје. (2619)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Димитриевски, Скопје. (2620)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јастре Цветановски, Скопје. (2621)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Симоновска, Скопје. (2622)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Крстевски, Скопје. (2623)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Флорија и Мада Церки, Скопје. (2624)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дран Виктор Рамај, Скопје. (2625)

Индекс бр. 4611, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Петар Милошевски, Скопје. (2627)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Кузмановски, Скопје. (2627)

Индекс бр. 2138, издаден од Машинскиот факултет во Скопје на име Добре Миленковски, Скопје. (2628)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бејсима Ибраимова, Скопје. (2629)

Дозвола за оружје рег. бр. 1750, издадена од ОВР — Скопје на име Сами Вајрами, Скопје. (2630)

- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Владо Тасевски“ — Скопје на име Боге Макревски, Скопје. (2631)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Беџет Љесковица, Скопје. (2632)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радица Димитровска, Скопје. (2633)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгољуб Вучичевиќ, Скопје. (2634)
- Свидетелство за завршен I клас, издадено од Педагошката гимназија во Скопје на име Надица Радојиниќ, Скопје. (2635)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Грозда Славкова, Скопје. (2637)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Арсов, Скопје. (2638)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емилчо Стоев, Скопје. (2639)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миодрог Стојковиќ, Скопје. (2640)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Попов, Скопје. (2641)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Светлана Атанасова, Скопје. (2642)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Аце Костовски, Скопје. (2643)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вучета Пајевиќ, Скопје. (2644)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Павлов, Скопје. (2645)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Станислава Наумовска, Скопје. (2646)
- Диплома бр. 3, издадена од Економскиот техникум „Борис Кидрич“ — Скопје на име Благоја Андонов, Скопје. (2647)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Климент Охридски“ — нас. Бутел на име Ѓорѓи Џуков, Скопје. (2648)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Емине Јашарова, ул. „Љубојно“ бр. 3, Битола. (2649)
- Здравствена легитимација на име Соња Христоска, ул. „Бр. Шемкоски“ бр. 32, Прилеп. (2650)
- Свидетелство на име Канија Рамадани, с. Чај-ле, Гостивар. (2651)
- Ученичка книшка за завршено VI, VII и VIII одделение, издадена од Училиштето „Ј. В. Тито“ — с. Желино на име Идрис Целадини, с. Желино, Тетово. (2655)
- Ученичка книшка од VI одделение на име Мемети Р. Маји, ул. „Вардарска“ бр. 60, Тетово. (2660)
- Диплома за завршено средно економско училиште на име Методија Ѓорѓиовски, ул. „Борис Бастар“ бр. 6, Битола. (2661)
- Индекс бр. 502, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Методија Ѓеорѓиовски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 6, Битола. (2662)
- Свидетелство за IV одделение на име Грозда Тренковска, с. Ропотово, Прилеп. (2665)
- Здравствена легитимација на име Анастасија, Драган и Марина Тројачанец, ул. „Б. Лопач“ бр. 29, Варош, Прилеп. (2667)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Стоде Јовановски, с. Милетино, Тетово. (2668)
- Ученичка книшка за завршено V одделение на име Трајанка Јованоска, с. Кошино, Прилеп. (2669)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Амед Целоски, ул. „Васил Главинов“ бр. 20, Прилеп. (2670)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Љупчо Костов, ул. „Горна Џумаја“ бр. 7, Т. Велес. (2671)
- Сообраќајна дозвола бр. 1195, издадена од ОВР — Тетово на име Душан Отовиќ, с. Брвеница, Тетово. (2673)
- Возачка дозвола бр. 1928, издадена од ОВР — Тетово на име Душан Отовиќ, с. Брвеница, Тетово. (2674)
- Здравствена легитимација на име Нусрет Рушитоска, ул. „Даб. Завој“ бр. 11, Прилеп. (2676)
- Ученичка книшка за завршено V одделение на име Донка Танеска, с. Кутлешево, Прилеп. (2677)
- Здравствена легитимација на име Оливер Бајрамоски, ул. „Тригла“ бр. 117, Прилеп. (2678)
- Свидетелство за завршено V одделение во с. Групчин на име Зејадин Ј. Мурати, с. Ново Село I, Тетово. (2679)
- Оружен лист бр. 1669, издаден од ОВР — Тетово на име Рамадан Имери, с. Горно Палчиште, Тетово. (2680)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Крсте Тодоровски, с. Сланско, Битола. (2681)
- Возачка дозвола издадена од ОВР — Делчево на име Љубен Ѓеорѓиевски, с. Ѓаброво, Делчево. (2684)
- Свидетелство од II клас на име Музафер Демири, с. Шипковица, Тетово. (2685)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Фети Шабани, ул. „Охридска“ бр. 317, Битола. (2687)
- Работна книшка серија бр. 009913, рег. бр. 6 на име Зора В. Ставрева, с. Бегниште, Кавадарци. (2688)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Љуба Николова, ул. „Јане Сандански“ бр. 42, Битола. (2689)
- Диплома бр. 1567/69 за завршена учителска школа во Гнилане на име Ружди А. Селими, с. Норча, Прешево. (2690)
- Здравствена легитимација на име Љупчо Гинов, ул. „Р. Жинзифов“ бр. 24а, Т. Велес. (2692)
- Здравствена легитимација на име Андреја Ѓимов, ул. „Љубљанска“ бр. 7, Титов Велес. (2694)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Илија Алексоски, с. Челопек, Тетово. (2695)
- Свидетелство на име Сафет Тахири, с. Требош, Тетово. (2696)
- Здравствена легитимација бр. 23641 на име Аки Берзата, с. Боговиње, Тетово. (2697)
- Ученичка книшка на име Хајреза Карпузи, ул. „19 февруари“ Зворник. (2701)
- Здравствена легитимација на име Сретен Јанковски, ул. „ЈНА“ бр. 44, Гостивар. (2702)
- Сообраќајна дозвола издадена од ОВР — Делчево на име Симо А. Ефтимов, с. Драмче, Делчево. (2704)
- Здравствена легитимација на име Соња Крстевска, с. Драчево, Скопје. (2705)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Цветанка Апостоловска, с. Забрчани, Прилеп. (2706)
- Ученичка книшка на име Фикри Сулејман, с. Ново Село I, Тетово. (2708)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Крсте Јанчевски, ул. „Охридска“ бр. 191, Битола. (2709)
- Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Марија Милошеска, Прилеп. (2710)
- Здравствена легитимација бр. 57874 на име Муамед Кадриу, Гостивар. (2711)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Миле Петровски, с. Ношпал, Битола. (2713)
- Свидетелство за завршено II година на име Висера Парговска, с. Палчиште, Прилеп. (2715)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Олгица Кузмановска, Скопје. (2716)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Кољевиќ, Скопје. (2717)
- Диплома за положен стручен испит за квалификуван аутолимар — издадена од Градско собрание — Скопје на име Илија Шеќеровски, Скопје. (2718)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Зечевиќ, Скопје. (2719)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Штип на име Цвета Тасевска, Скопје. (2720)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Угриновски, Скопје. (2721)
- Воена книшка издадена од Сомбор на име Јованче Јаневски, Скопје. (2722)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Београд на име Драга Јосева, Скопје. (2723)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ружица Ђосаќ, Скопје. (2724)

Свидетелства за завршени I и II клас, издадени од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Кирил Велев, Скопје. (2725)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Мухарем Јаја, Скопје. (2726)

Работна книшка издадена од Скопје на име Бајрам Мустафовиќ, Скопје. (2727)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Михајло Димов, Скопје. (2728)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Спасена Јовчевска, Скопје. (2729)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Душан и Славица Симоновски, Скопје. (2730)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Олга Симиќ, Скопје. (2731)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Цветко В. Ѓорѓиевски, Скопје. (2732)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Климент Охридски“ — Скопје на име Душанка Стојановска, Скопје. (2733)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Сашо Савески, Скопје. (2734)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Катерина Тоциновска, Скопје. (2735)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ганимет Аслани, Скопје. (2737)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Џеваир, Тахире, Царије, Мемет и Џе-ладин Елези, Скопје. (2738)

Работна книшка издадена од Скопје на име Зилбер Амзов, Скопје. (2739)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Менка Димоска, Скопје. (2740)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дуда Даминовска, Скопје. (2741)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нуреман Бакијевски, Скопје. (2742)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — М. Брод на име Ристо Богдановски, Скопје. (2743)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија за избор на директор на Службата на општественото книговодство Филијала 410 — Охрид врз основа на чл. 176 од Статутот

распишува

КОНКУРС

ЗА ДИРЕКТОР НА ФИЛИЈАЛАТА
(наименување — реизбор)

УСЛОВИ:

Покрај општите услови предвидени во чл. 20 од ОЗРО и чл. 55 од ОЗП, кандидатот треба да ги исполнува и условите предвидени со Правилникот за работни односи и другите општи акти на Филијалата и тоа:

1. Да има завршено висока школска подготовка (експертски факултет II степен) или да ги исполнува условите предвидени во чл. 178 од Правилникот за работни односи на Филијалата.

2. Да има над 10 години работно искуство во банкарска организација односно во Службата на општественото книговодство, од кои најмалку 5 години на раководно работно место.

3. Да не е осудуван за кривични дела наведени во чл. 55 од ОЗП.

4. Со судска одлука да не му е забрането вршењето на должноста директор.

5. Да има морално-политички квалитети и

6. Во досегашното работење да покажал задоволителни резултати.

Кандидатите што ги исполнуваат наведените услови преку отсекој за општи работи до Конкурсната комисија, покрај пријавата за конкурсот треба да достават:

— свидетелство за завршена соодветна школска подготовка или потврда да ги исполнуваат условите по чл. 178 од ПРО на Филијалата,

— потврда за стажот на соодветното работно место,

— потврда да не е осудуван и да не му е забрането вршењето на должноста директор, и дека не е под истрага,

— лекарско уверение,

— согласност од работната организација за конкурирање до колку е во работен однос.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Конкурсната комисија пријавите со потребната документација ќе ги разгледа 5-от ден по истекот на конкурсот.

Некомплетните документи и документите што ќе пристигнат по истекот на рокот, нема да бидат земени за разгледување. (1905)

Конкурсната комисија при Заштитната работилница за професионална рехабилитација и запослување на лица со оштетен вид „МАКЕДОНИЈА“ — Скопје,

распишува

КОНКУРС

за избор и именување на ДИРЕКТОР

Кандидатот покрај општите услови предвидени со законските прописи, треба да ги исполнува и следните услови:

Да е висококвалификуван работник — картонажер со работно искуство над 10 години, на раководно место во соодветна организација, и да има морални и работни квалитети потребни за такво работно место.

Да е морално и деловно способен.

Молбите се поднесуваат до комисијата за курсе при Заштитната работилница.

Молбите без потребната документација нема да се земаат во разгледување како непотполни.

Конкурсот е јавен и трае 15 дена од денот на објавувањето. (1906)

Врз основа на членот 23 и 24 од Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/70 год.) — Пречистен текст — член 201 став 3 од Статутот како и член 28, 30 и 31 од Правилникот за работните односи и одлуката бр. 02-2480/2 од 18. XI. 1970 година, Комисијата за засновање и раскинување на работни односи при Индустриското претпријатие „Изолмонт“ — Градско го распишува следниот

КОНКУРС

за пополнување на упразнетото работно место — Управник на погон за производство, предвидено со систематизацијата на работните места.

1. За ова работно место кандидатите треба да имаат завршено најмалку средно образование, од хемиска струка.

Посебни услови: Кандидатот под точка 1 од овој конкурс по засновањето на работниот однос да живее во населбата Градско.

Личниот доход според правилникот за распределба на личните доходи во оваа работна организација.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетните молби нема да бидат земени предвид за разгледување, од страна на комисијата. (1944)

Советот во поширок состав на Специјалната болница за белодробна туберкулоза с. Јасеново, Т. Велешко,

распишува

К О Н К У Р С

за именување директор на Специјалната болница за белодробна туберкулоза с. Јасеново, Т. Велешко.

УСЛОВИ:

1. Лекар фтизиолог или лекар со завршен фтизиолошки стаж и со најмалку 5 години работно искуство во соодветна установа.

2. Да има морално-политички квалитети.

3. Да не е под истрага.

4. Да не е осудуван (член 43 од ОЗУ).

Кандидатот покрај наведените услови треба да ги исполнува и општите услови предвидени со ОЗРО. Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците во болницата.

Молбите, таксирани со 1 нов динар со потребните документи да се поднесуваат преку Конкурсна комисија до Советот во поширок состав на Специјалната болница за белодробна туберкулоза с. Јасеново Т. Велешко.

Некомплетираниите молби нема да се земаат предвид.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат известени. (1945)

СОВЕТОТ НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за избор во следните научни и стручни звања:

1. Асистенти

2. Научни соработници

3. Виши научни соработници

4. Научни советници

5. Стручни соработници

6. Виши стручни соработници

УСЛОВИ: Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени во членовите 40 и 42 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/1967 год.).

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со куса биографија се доставуваат во Кадровското одделение на Геолошкиот завод — Скопје, со ознака за конкурс. (1941)

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за работното место — стручен соработник во Одделението за историја на македонскиот јазик.

Покрај општите услови за редовен работен однос кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

а) завршен Филозофски факултет — една од славистичките групи,

б) познавање на грчки и старогрчки јазик,

в) опит во работата со стари ракописи.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (1942)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ НА СРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за примање на:

ДВАЈЦА ДИПЛОМИРАНИ ВЕТЕРИНАРИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ПАТОЛОГИЈА НА СВИЊИ И ПАТОЛОГИЈА НА ПТИЦИ.

Услови: Завршен ветеринарен факултет со знаење најмалку на еден странски јазик и регулирана воена обврска. Предност имаат кандидати со подобра средна оценка на факултетот, и помлади. Примените кандидати заминуваат веднаш на специјализација.

Личниот доход според Правилникот на Институтот.

Молбите со потребните документи, препис од диплома, кратка биографија и потврда за знаење на најмалку еден странски јазик, се доставуваат до Конкурсна комисија на Институтот.

Конкурсот е отворен до пополнувањето на работните места. (1943)

СОДРЖИНА

Страна

202	Закон за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните — — — — —	481
203	Препорака за подобрување положбата на училишните библиотеки — — — — —	481
204	Одлука за образување Заедничка комисија на Републичкиот, Стопанскиот и Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за прашањата на развојот на научно-истражувачката дејност во СРМ — — — — —	482
205	Одлука за избор на претседател и членови на Заедничката комисија на Републичкиот, Стопанскиот и Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за прашањата на развојот на научно-истражувачката дејност во СРМ — — — — —	483
206	Одлука за потврдување Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Вишата школа за физичка култура во Скопје — — — — —	483
207	Одлука за привремено финансирање потребите на Социјалистичка Република Македонија, за кои средствата се обезбедуваат од Републичкиот буџет, во периодот јануари—март 1971 година — — — — —	483
208	Одлука за намена на средствата што ќе се остварат по исполнувањето на обврската на Социјалистичка Република Македонија за обнова и изградба на Дебар — — — — —	484
209	Уредба за основање Сервис за згради за потребите на Собранието на СРМ и Извршниот совет — — — — —	484
✓	Исправка на Законот за Републичкиот буџет за 1970 година — — — — —	484
✓	Исправка на Законот за Републичкиот фонд за пошумување на голините — — — — —	485
✓	Исправка на Законот за средното образование — — — — —	485

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 10а.

Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај

Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје.